

Програма за работа  
како претседател на факултетското собрание на  
Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство

- 1) Грижа за условите на студирање на сите студенти:
  - a) Посебен акцент на студенти од **социјално загрозени категории** на семејства.
  - b) Излегување во пресрет на студенти со **медицински трошоци**, за следење на настава и **прилагодени** полагања.
- 2) Формирање официјален студентски сајт на ФИНКИ (на сите јазици на запишаните студенти), преку кој:
  - i) ќе се разгледуваат сите **барања** на студентите преку **анкети!**
  - ii) ќе се информираат студентите за своите **права**, но и права на нивните колеги во појаките општества со цел јакнење на македонскиот студентски статус.
  - iii) ќе се огласуваат **заеднички** одлуки на студентите на ФИНКИ.
  - iv) ќе постои форум за актуелни теми и проблеми.
  - v) информации за колегијална социјализација и забава.
- 3) Воведување **ротациони** тимови за секаков вид на проблеми:
  - i) Секој студент може да земе учество во решавањето на даден проблем.
  - ii) Секој студент ќе има можност да биде тим лидер за решавање на одреден проблем.
- 4) Овозможување **учење** на студентите на ФИНКИ во **читални** од другите факултети со помош на нивниот индекс, без да се плашат од забрана.
- 5) Добивање дозвола за користење на некоја од предавалните на **техничкиот кампус** за учење и по 21-22 часот во период на **колоквиумски и испитни сесии!**

- 6) Воведување на ментор-студентски систем за помош:
- i) Ќе бележи менторства на еден студент кон други колеги, кои понатака ќе бидат земени предвид во неговото CV.
  - ii) Ќе нуди менторство на студенти за најразлични потреби како изработка на домашни и лабораториски.
  - iii) ќе се воведат online-платформа за менторство на студенти од внатрешноста.
  - iv) системот ќе соработува со системот на консултации на професорите и демонстраторите.
- 7) Воведување на online консултации за студенти кои од **потешки медицински** причини не може да стигнат на консултации:
- i) Преку договорена online платформа со професорите.
  - ii) Преку меѓусебен договор на професорот и студентот.
- 8) За професорите ќе биде понуден **опционален анонимен** систем за добивање сугестии од студентите во насока само на подобрување на наставата:
- i) На системот ќе гласаат **само** студенти кои ги има евидентирано професорот за присутни на своите предавања и истите ги додал за да чуе мислење од нив за предавањето. Проверката на мислење ќе биде по желба на професорот.
  - ii) Сугестиите ќе бидат анонимни и видливи само за професорот, и за анонимниот испраќач.
  - iii) Професорот ќе има право да го менува доменот на студенти за мислење, врз база на непрактични сугестии.
- 9) За професорите ќе биде **понуден опционален** систем за **размена на предавални** по однос на присутност на предавањата, кој ќе биде примарно за нив, со цел **размена на предавални** кои имаат потреба за поголем капацитет, со оние кај кои капацитетот не е искористен целосно.  
Со ова ќе се овозможи порелаксирано следење на наставата и на самите студенти.
- 10) Усогласување на **тежините** на колоквиуми и испити и лаборатории, со материјалот на предавања и вежби:
- i) Тежината на испитување на знаењето мора да е **релативно** постојана во текот на годината, да не се дозволува драстична разлика во процентот на положени во сесиите, поради разлика во тежината на испитувањето.
  - ii) Доколку се случи испитување со драстична зголемена тежина, а со тоа и драстично **низок процент на положеност**, тогаш да има **дополнително полагање**.
  - iii) Тежината на вежбите мора да е усогласена со тежината на лабораториските и тестовите, бидејќи тие исто така влијаат на оцената.

11) Ќе се залагам, **во соработка со професорите**, за студенти кои презапишуваат повеќе пати **задолжителен** предмет, да има поголема флексибилност во:

- i) начинот на полагање на предметот.
- ii) Признавање на активностите од сите предходни години на слушање на предметот и тие да бидат **опционални** за студентите, независно од потписот.
- iii) На овој начин, ќе се спречи повеќекратно извршување на истите активности за **задолжителни** предмети и со тоа олеснување кај студентите за нивно положување.

12) Распоредот на колоквиуми мора да е прилагодлив за сите студенти, да нема преклопувања на термини, без разлика на задолжителни и изборни, и без разлика на кој предмет од која година е.

**Правилото е, штом на еден студент му се одобрени предметите при упис, за кои тој платил студирање, мора да му следи еднаков број шанси на испитувања!**

- i) Секое барање на студентите за поместување на термин за полагање, освен со комуникација на меил до наставниот кадар, ќе биде проследена и со **интерактивна средба на претставници на студентите носители на барањето и самите професори** со мое лично посредство, за ефикасно наоѓање решение!
- ii) Секој студент кој од медицински причини ќе пропушти колоквиум или испит, со приложена документација, ќе биде **надоместено** во договор со наставниот кадар!
- iii) Секој студент кој од материјални причини, може да биде спречен да полага, со моја дискретна заложба, ќе биде иницирана хумана акција за помош на ранливите категории студенти.

Кандидат за Претседател:

Потпис:

Сашко Станковски, индекс 133001